



Полнење на батеријата за камерата

1 Отворете го капакот.


- 1 Лизгајте ја рачката за заклучување до OPEN страната.
- 2 Отворете го капакот од



2 Вметнете ја батеријата.



Безбедно затворете го капакот и лизгајте ја рачката за заклучување во LOCK позиција. Внимавајте жолтата ознака на рачката за заклучување да не се гледа и тогаш капакот е безбедно затворен. Проверете носачот за батеријата да не го притиснете со капакот или да не излага надвор од капакот, дихтунгот може да се изгуби и во тој случај во камерата може да влезе вода.




Да го затворите капакот изведете ја операцијата од чекор 1 во спротивен редослед. Да ја извадите батеријата, повлечете го носачот за батеријата. Може да се случи батеријата да не може да ја исфрли ако носачот за батеријата е под неа. Дополнително ова може да доведе до истекување на вода.


3 Проверете дали напојувањето на камерата е OFF.

Да ја исклучите камерата, допрете на ON/OFF копчето се додека POWER индикаторот не се исклучи.

4 Поврзете ја камерата во вклучен компјутер преку микро USB кабел (испорачан).



Вметнување мемориска картичка



Правилно вметнете ја мемориската картичка, проверувајќи ја секоја страна дали е во правилен правец.

* Користете SDXC картичка побрза од Class10 кога снимате филм во XAVC S.


Забелешки

- Не се гарантира работа со сите мемориски картички.
- Проверете ја насоката на мемориската картичка. Ако мемориската картичка насилно ја ставите во погрешна насока, слотот за мемориската картичка или податоците може да се оштетат.
- Пред употреба на мемориската картичка форматирајте ја.
- Да ја извадите мемориската картичка, лесно притиснете ја мемориската картичка. • Пред употреба проверете дали капакот за конекторот (USB), за мемориската картичка и за батеријата се безбедно затворени и да нем заглавно било каков предмет во капакот. Во спротивно може да влезе вода.

Полнење на Далечинско за гледање во живо

1 Проверете дали напојувањето на далечинското евоOFF.

2 Поврзете го далечинското во вклучен компјутер преку микро USB кабел (испорачан).



CHG (Полнење) индикаторот на далечинскиот светнува портакалово и полнењето почнува.


CHG (Полнење) индикаторот се гаси кога полнењето ќе заврши.

Забелешки


- Далечинскиот може да го полните и во случај да не е скроз испразнет. Исто така, дури ако далечинскиот не е целосно полн може да го користите делумно наполнетниот капацитет на батеријата.
- Кога напојувањето на далечинскиот е вклучен, тој се снабдува со напојување, но не се полни.

Прикачување ремен на Далечинското

Ставете го далечинскиот на основна плоча и вденете го преку куката на далечинскиот и основната плоча како што е прикажано во и потоа прикачете го како што е прикажано во .



- Можете да ја прилагодите должината на ременот во зависност од позицијата на вметнување на и .
- Да го приврстите далечинскиот на рака, носете го далечинскиот со LCD екранот паралелно со вашата дланка и REC/ENTER копчето насочени кон вашите прсти. Вденете го ременот преку како што е прикажано. По прикачувањето на , поместете го за целосно да го покрис .



Забелешки


- Неправилното прикачување на ременот може да предизвика повреда.
- GPS антена е вградена на предниот дел на далечинскиот. Доколку далечинскиот го ставите наопаку позиционирането може да потрае подолго време или може да не ја одреди Вашата позиција.
- Кога далечинскиот го ставате на десниот зглоб, дотерајте ја ротацијата на екранот во ON.
- Кога далечинскиот го користите прикачен на Вашата рака, секогаш прикачете ги правилно основната плоча и ременот.
- Внимавајте да не ви падне далечинскиот кога ременот не е прицврстен.

Вклучување на напојувањето на Далечинското за гледање во живо

1 Проверете дали капакот на повеќенаменскиот терминал на далечинското е затворен.

- Внимателно затворете го капакот на терминалот се додека жолтата ознака под рачката за заклучување не се гледа. Ако во капакот на терминалот влезе песок или сл., дихтунгот може да се изгуби и да предизвика во далечинското да влезе вода.

2 Допрете на ON/OFF копчето.




- Кога далечинскиот ќе го вклучите за прв пат, се прикажува екран за дотерување на датум и време.
- Да го исклучите далечинскиот, допрете повторно на ON/OFF.

3 Дотерување на датум и време.

- Допрете на UP или DOWN копчето да изберете мени и потоа допрете на REC/ENTER копчето.
- Допрете на UP или DOWN копчето да изберее дотерување и потоа допрете на REC/ENTER копчето да потврдите.



- Дотерувањето на дата и време е комплетно. Допрете на DISP копчето да ги проверите дотераните дата и време.




Проверка на дотерувања на камерата

1 Вклучете го напојувањето на камерата.

2 Проверете дали [Wi-Fi] ознаката е прикажана на екранот на камерата.

- Ако [Wi-Fi] ознаката не е прикажана или е прикажано на [Wi-Fi] ознаката, допрете на Wi-Fi копчето се додека не се прикаже само [Wi-Fi] ознаката.


Единечно поврзување



Поврзување на Далечинското со преглед во живо и камерата преку Wi-Fi

1 Вклучете го напојувањето на камерата и далечинското.

2 На LCD екранот од далечинскиот се прикажува екран за избор на Wi-Fi уред. Изберете SSID на камерата што сакате да ја поврзете со UP или DOWN копчето и допрете на REC/ENTER да потврдите.



- Камерата и далечинскиот се префрлате во режим на чекање на Wi-Fi сертификација. Кога ќе слушнете бип звук во долг интервал допрете и држете на Wi-Fi копчето. Бип звук во краток интервал и потоа поврзувањето е комплетно.
- Приказот на LCD екранот на далечинскиот се префрла во екран за преглед во живо и REC/Wi-Fi индикаторот на далечинскиот светнува сино. Камерата и далечинскиот сега се поврзани со камерата преку Wi-Fi.

Дотерување

Дотерувањата на камерата може да ги направите со допирање на MENU копчето на далечинското додека камерата и далечинскиот се поврзани преку Wi-Fi.

1 Допрете на MENU копчето на далечинскиот.

Се прикажува листа со менија за дотерување.

2 Допрете на UP или DOWN копчето на далечинскиот да изберете мени за дотерување и потоа допрете на REC/ENTER

3 Допрете на UP или DOWN копчето на далечинскиот управувач да изберете дотерување и потоа допрете на REC/ENTER копчето.

За повеќе детали за менијата за дотерување видете во онлајн Водичот со помош (Help Guide).
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/

Менија за		
	Исклучување	Исклучете го Wi-Fi поврзувањето и вратете се на изборниот екран на Wi-Fi уредот
	Режим за репродукција	Репродукција и бришење на слики преку далечинското
MODE	Режим за	Префрлање меѓу Филм/Фотографија/ Фото интервал
	Дотерување филм	: ON SteadyShot : OFF Прелистување SCN : NORMAL Сцена COLOR : VIVID дотерување боја : MFX Формат за снимање филм : OFF Прелистување SCN : NORMAL Сцена DRIVE : Непрекинато снимање : 8 fps 1s Интервал за непрекинато снимање : OFF Тајмер
	Дотерување фотографии	: OFF Прелистување SCN : NORMAL Сцена : 2 sec Време на префрлање TC/UB Time code/User bit setting : OFF IR-remote controller NTSC PAL Префрлање во NTSC/PAL : OFF Автоматско исклучување : ON Бип : FORMAT Формат
	Дотерување на интервал за снимање	: OFF Вртење на екранот : HI Светлина на екран : Дотерување дата и време : Ресетирање : Верзија
	Дотерување на далечинското	: Режим на поврзување : ON GPS дотерување : OFF Режим за авион : Ресетирање на мрежа

Забелешки

- Типовите икони прикажани во секој екран за дотерување се разликуваат во зависност од режимот за снимање на поврзаната камера.
- Да се вратите во менио за дотерување изберете екран од дотераната вредност на екранот и изберете

Снимање

Прикачете додатоци во камерата како што се бара.

За детали за вклучените дополнителна опрема видете на следната веб страна.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/



1 Лизгајте го REC HOLD прекинувачот на камерата и ослободете го REC HOLD.

Ако REC HOLD на камерата е ослободено продолжете на чекор 2.

2 Допрете на REC копчето на камерата или на далечинскиот да почнете да снимате.

- REC/Wi-Fi индикаторот на далечинскиот се менува од сино во црвено.

3 Допрете повторно на REC копчето на камерата или на далечинскиот да престанете со снимање.

- REC/Wi-Fi индикаторот на далечинскиот се менува од црвено во сино.

Забелешки

- Не се гарантира репродукција на слики снимени со друга камера.
- Сликите не може да се репродуцираат на камерата. За репродукција на слики потребен ви е паметен телефон или таблет кој ја поддржува апликацијата PlayMemories Mobile.
- Камерата не репродуцира аудио.
- За време на продолжено снимање температурата може да се зголеми до точка кога снимањето автоматски се прекинува.

Ракување со паметен телефон

Може да ракувате со камерата преку паметен телефон исто како и со вклучениот далечински.

Инсталирање на PlayMemories Mobile™ на паметен телефон



Android OS

Пребарајте го PlayMemories Mobile на Google Play и инсталирајте го.



- Кога ја користите функцијата One-touch (NFC), потребен Android 4.0 или понов.

iOS

Пребарајте PlayMemories Mobile во App Store и инсталирајте го.



- Кога користите iOS, One-touch функцијата (NFC) не е достапна.


Забелешки

- Активирајте го PlayMemories Mobile to the latest version if you have already installed it on your smartphone.
- Не се гарантира функционирање на Wi-Fi функцијата што е опишана во ова упатство со сите паметни телефони и таблети.
- Работните методи и приказите на апликациите се предмет на измена без претходна најава за понатаможните ажурирања.
- За повеќе информации за PlayMemories Mobile, видете на следната веб страна. (<http://www.sony.net/pmml>)

Поврзување

Android

- 1 Вклучете го напојувањето на камерата.
- 2 Активирајте PlayMemories Mobile на паметниот телефон.
- 3 Изберете SSID, како што е испечатено на налепницата прикачена на задниот дел од капакот за батеријата.
- 3 Венесете ја лозинката на истата налепница. (Само првиот пат.)



Android (Supporting NFC)

Допрете на (N ознаката) на паметниот телефон кон (N ознаката) на камерата.

Кога ќе почне "PlayMemories Mobile", дотерувањето автоматски воспоставува Wi-Fi конекција.

Дигитална ХД видео камера/

Далечинско со прегледување во живо

Упатство за употреба

"Help Guide" - Водич со помош (Интернет упатство)

Во ова упатство се опишани достапните методи за работа со HDR-AZ1 и испорачаниот Далечински со преглед во живо RM-LVR2V.

"Help Guide" е онлајн упатство. Водичот со помош можете да го читате на компјутер или смарт телефон.

http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/

Можете да снимате филм и да го уредите со софтвер за компјутер "Action Cam Movie Creator," ограничен за овој уред од следната URL: <http://www.sony.net/actioncam/support/> На овој URL видете како да ја користите камерата и програмот.

- Користете SDXC картичка побрза од Class10 кога снимате филмови во XAVC S.



HDR-AZ1/RM-LVR2V

Македонски

Забелешка за сопственикот

Моделот и сервиске броеви поставени се странично. Запишете го сервискиот број во подолу обезбеденото место. Секогаш кога ќе се обраќате кај Sony продавачот во врска со овој производ видете ги овие броеви.

Модел: HDR-AZ1

Сериски бр.

Забелешка за сопственикот

Моделот и сервиске броеви поставени се на долниот дел. Запишете го сервискиот број во подолу обезбеденото место. Секогаш кога ќе се обраќате кај Sony продавачот во врска со овој производ видете ги овие броеви.

Модел: RM-LVR2V

Сериски бр.

Претпазливо

Плочката со името е постаена на надворешниот долен дел. Ако треба да го проверите, откачете го ременот.


Проверка на делови во пакетот

- Камера (1)
- Далечински со преглед во живо RM-LVR2V (1)
- Микро USB кабел (1)
- Батерија на полнење (NP-BY1) (1)
- Водоопорно куќиште (SPK-AZ1) (1)
- Дел за прикачување (1)
- Рамно адхезивно монтирање (1)
- Искривено адхезивно монтирање (1)
- Адаптер за ставив (1)
- Комплет печатени документи

Делови и контроли

Камера



- 1 POWER индикатор/CHG (Полнење) индикатор
- 2 REC HOLD прекинувач
- 3 REC (Филм/Фото) копче
- 4 REC индикатор/LIVE индикатор
- 5 Објектив
- 6 Микрофон
- 7 Отвор за прикачување на адаптерот за ставив
- 8 (N ознака)
NFC: Во близина на полето
- 9 Звучник
- 10 Инфрацрвен далечински приемник
- 11 Дисплеј
- 12 ON/OFF копче
- 13 Wi-Fi копче
- 14 Капак за конектор (USB)
- 15 Мулти/Микро USB терминал



- 16 Поддржува Микро USB компатибилни уреди.
- 17 RESET копче
- 17 Слот за мемориска картичка
- 18 Капак за мемориска картичка
- 19 REC/Индикатор за пристап
- 20 Капак за заклучување на батеријата
- 21 Рачка за исфрлање на батеријата
- 22 Дел за чување на батеријата
- 23 Капак за батеријата
- 24 SSID етикета


Далечинско со преглед во живо

- 1 MENU копче
- 2 DISP копче
- 3 GPS антена
- 4 REC/ENTER копче
- 5 REC/Wi-Fi индикатор
- 6 LCD екран
- 7 DOWN копче
- 8 UP копче
- 9 CHG (Полнење) индикатор
- 10 RESET (Reset) копче
- 11 Мулти/Микро USB терминал
- 12 Рачка за заклучување
- 13 Капак за конекторот (USB)
- 14 ON/OFF копче
- 15 Јамка за ремен



iPhone

- Вклучете го напојувањето на камерата.
- Отворете [Settings] на pamетниот телефон.
- Изберете [Wi-Fi] на pamетниот телефон.
- Изберете SSID, како што е испечатен на налепницата на задната страна на капакот за батеријата.
- Внесете ја лозинката на самата налепница. (Само првиот пат.)
- Проверете дали SSID од камерата е прикажано на паметниот телефон.
- Вратете се на екранот Home и активирајте PlayMemories Mobile.



Проверка без налепница

Ако налепницата е искината или не се чита можете да се повикате на Вашето корисничко име или лозинката следејки ја следната постапка.

- Во камерата ставете полна батерија.
- Камерата поврзете ја во компјутер преку микро USB кабел (испорачан).
- Допрете на ON/OFF копчето за вклучување на напојувањето.
- На компјутерот се прикажува [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [WIFI_INF.TXT], потоа потврдете го вашето корисничко име и лозинка.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Да намалите ризик од пожар или електричен шок, 1) уредот не го изложувајте на дожд или влага.

2) врз апаратот не ставајте предмети полио со вода, како на пр. ваза.

Батериите не ги изложувајте на топлина како на пр. директна сончева светлина, пожар или сл.

ВНИМАНИЕ

За HDR-AZ1

Батерија

Ако со батеријата ракувате неправилно, батеријата може да пукне, да предизвика пожар или хемикалијата да истече. Внимавајте на следните предупредувања.

- Не ја расклопувајте.
- Не ја кршете и не ја изложувајте на шок или сила како на пр. удирање, пад или газење врз неа.
- Не предизвикувајте краток спој и не дозволувајте метални предмети да влезат во терминалите за батери.
- Не ја изложувајте на високи температури над 60°C (140°F) како на пр. директна сончева светлина или во автомобил паркиран на сонце.
- Не ја палете или не ја фрлајте во оган.
- Не ракувајте со батерии кои се оштетени или течат.
- При полнење на батеријата користете го оригиналниот Sony полнач на батерии или уред со кој може да се полнат батериите.
- Батериите држете ги подалеку од дофат на мали деца.
- Чувајте ја батеријата сува.
- Заменете ја само со соодветен тип препорачан од Sony.
- Одложете ги правилно искористените батерии.

За RM-LVR2V

Земете ги во предвид следните предупредувања бидејќи може да има ризик од прегрејување, пожар или експлозија.

- Lithium-ion батерија е вградена во производот.
- Камерата полнете ја со наведена метода за полнење.
- Камерата не ја ставајте во близина на пожар или пак да го ставите во микробранова печка.
- Не ја оставајте камерата во автомобил на топло време.
- Камерата не ја чувајте или користите на топли и влажни места како на пр. во сауна.
- Не ја расклопувајте, кршете или бушете камерата.
- Не ја изложувајте камерата на прекумерн шок како на пр. пад од високо.
- Не ја изложувајте камерата на високи температури над 60 °C (140 °F).
- Камерата одржувајте ја сува.
- Камерата одложете ја соодветно.
- Полнете ја камерата со наведената метода за полнење во упатството за употреба.

АС адаптер

Користете го најблискиот штекер кога го користите АС адаптерот. Откачете го АС адаптерот од штекер веднаш ако забележите некоја неправилност при употреба на камерата.

Полнач за батерии

Дури и кога CHARGE индикаторот на овој полнач за батерии е исклучен, напојувањето не е исклучено. Ако се случи некој проблем додека ја користите камерата веднаш исклучете го од штекер.

Дури и ако камерата е исклучена, се уште се снабдува со напојување се додека е приклучен во штекер преку АС адаптерот.

За потрошувачите во Европа

Забелешка за потрошувачите кои ги применуваат ЕУ директите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 100-0075 Japan
ЗА ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германија

CE

Затоа, Sony Corporation, изјавува дека оваа камера е во согласност со основните барања и други релевантни одредби на Директивата 1999/5/EC. За повеќе детали, пристапете кон следнатата URL адреса: http://www.compliance.sony.de/

Забелешка

Доколку статичен електрицитетили електромагнетнополе предизвика прекин при префрлање на податоците, рестартирајте ја апликацијата или откачете го и повторно поврзете го кабелот (USB и т.н.).

Овој производ е тестиран и е во согласност со ограничувањата поставени со EMC регулативите за употреба на кабли пократки од 3 метри (9,8 feet).

Електромагнетните полиња на одредени фреквенции може да влијаат врз квалитетот на сликата и звукот.

Исфрлање на истрошените батерии (применливо во Европската унија и други земји со посебни собирни центри)

Овој симбол на батеријата или на нејзиното пакување, укажува дека батеријата испорачана со овој производ не треба да се третира како обичен домашен отпад. Кај некои батерии овој симбол може да е во комбинација со хемиски симбол. Додаден е хемиски симбол за жива (Hg) или олово (Pb) ако батеријата

содржи повеќе од 0.0005% жива и 0.004% олово. Со правилно исфрлање на овој производ и батериите, вие помагате во спречување на потенцијални негативни последици за околината и човековото здравје. Со рециклирање на овие материјали помагате во зачувување на природните ресурси. Во случај производот да треба постојано да биде поврзан со вградената батерија заради безбедност, работене или интегрирање на податоците, оваа батерија треба да се замени само од квалификуван сервисер. За правилно третирање на батријата и електричната и електронска опрема, кога ќе се истрошат однесете ги во собирни центри за рециклирање на електрична и електронска опрема. За сите други батерии, видете во делот каде што е опишано како да ја извадите батеријата. Батеријата однесете ја во собирен центар за рециклирање на потрошени батерии. За подетални информации за рециклирање на овој производ или батеријата, контактирајте ја локалната канцеларија, комунална хигиена или продавницата каде што сте го купиле овој производ или батеријата.

Забелешка за користење

[Камера и Далечинско со преглед во живо]

Wi-Fi функција

- Камерата и далечинското користете ги во согласност со регулативите во местото каде ги користите.
- Wi-Fi функцијата на камерата и далечинскиот не може да ги користите под вода.

Безбедност при користење на безжични LAN уреди

- Да избегнете хакирање, пристап на трети лица и други пропусти проверете дали безжичниот LAN е безбеден.
- Многу е важно да ставите безбедност на безжичниот LAN.
- Ако се случи проблем поради неадекватна безбедност или поради други проблеми, Sony Corporation не е одговорен за било каква штета.

Забелешка за безжичната мрежна функција

- Не преземаме никаква одговорност за било каква штета причинета од страна на неовластен пристап или неовластено користење, кражба или губење.

[Камера]

Работна температура

Камерата е дизајнирана да работи на температура меѓу -5 °C и +40°C (23 °F и 104 °F). Користење на премногу ладно или топло место надвор од овој опсег не се препорачува.

Забелешки за долго снимање

- За време на долго користење куќиштето и батеријата на камерата може да се затоплат – ова е нормално.
- Избегнувајте камерата да ја користите долго време држејќи ја во рака или кога директно ја допираете со кожа. Се препорачува да го користите адхезивниот додаток или водоотпорната кутија или дополнителна опрема.
- При висока температура, температурата на камерата брзо се зголемува.
- Оставете ја камерата 10 минути или подолго да се намали температура до безбедно ниво.
- Кога температурата на камерата се зголемува, квалитето на сликата се намалува. Се препорачува да почекате додека температурата на камерата се намали пред да почнете повторно да снимате.

За заштита од претоплување

Во зависност од температурата на камерата и батеријата може да се случи да не може да снимате филмови или напојувањето автоматски да се исклучи за заштита на камерата. На екранот од далечинскиот ќе се прикаже порака пред напојувањето да се исклучи или пак повеќе нема да можете да снимате. Во овој случај, оставете го напојувањето исклучено и почекајте додека температурата на камерата и батеријата не се намалт. Ако го вклучите напојувањето без да ги оставите доволно да се оладат, напојувањето може повторно да се исклучи или нема да може да снимате филмови.

- Отпорни на прашина и водоотпорни карактеристикне**
- Влеза камерата е отпорна на прашина и вода (Длабочина на вода до 5 m (16 feet), 30 минути непрекинато). За забелешки за водоотпорната кутија, видете во упатството или на веб страната.

Забелешка за дополнителна опрема

Оригинални Sony додатоци може да не се достапни во некои земји/региони.

[Далечинско со преглед во живо]

Работна температура

Далечинскиот е дизајниран да работи на температура меѓу -10 °C и +40 °C (14 °F и 104 °F). Користење на многу ладно или топло место надвор од овој опсег не се препорачува.

За водоотпорни карактеристики на далечинскиот

Далечинскиот е дизајниран да е водоотпорен. Штета предизвикана од неправилно користење или неправилно одржување не се покренио со гаранцијата.

- Далечинскиот не го изложувајте на вода под притисок, како на пр. чешма.
- Не го користите во топли извори.
- Далечинското користете го во вода со температура во опсег од 0 °C до 40 °C (32 °F до 104 °F).

Забелешки пред користење на далечинското под/во близина на вода

- Проверете да не има влезено песок, влакно или нечистотија во Капакот за повеќенаменски терминал. Дури и мала количина на овие материјали може да доведат во далечинскиот да влезе вода.
- Проверете дали дихтунгот и неговата подлога не се изгребани. Дури и најмала гребатинка може да доведе во далечинскиот да влезе вода. Ако дихтунгот и неговата подлога се изгребат, консултирајте се со Sony продавачот или локалниот овластен сервис на Sony.
- Ако нечистотија или песок влезе во дихтунгот или во неговата површина, избришете го местото со мека ткаенина која не остава влакна.
- Капакот за терминалот не го отварајте/затварајте со влажни или песокливи раце или во близина на вода. Постои ризик внатре да влезе вода или песок. Пред да го отворите капакот за терминалот изведете ја постапката опишана во “Чистење на далечинското по употреба под/во близина на вода”.
- Отворете го капакот за терминал за картичката кога далечинскиот целосно е сув.
- Секогаш проверете дали капакот за терминалот е заклучен.

Забелешки за користење на далечинскиот под/околу вода

- Далечинскиот не го изложувајте на шок како на пр. скок во вода.
- Капакот за терминал не го отварајте и затварајте додека се под/околу вода.
- Далечинскиот управувач топе во вода. Користете го ременот испорачан со далечинскиот да спречите да не потоне.

За GPS

- GPS антена е вградена во камерата, но не во предниот дел од далечинскиот.
- Бидејќи позицијата на GPS сателитите постојано се менуваат, потребно е повеќе време за одредување на локацијата или ресиверот воопшто нема да може да ја одреди локацијата во зависност од локацијата и времето на користење на камерата.
- GPS е систем кој ја одредува вашата позиција со примање на сигнали од сателити. Избегнувајте користење на GPS функцијата на далечинското во места каде радио сигналите се блокирани или се рефлектираат, како на пр. темни места опкружени со згради или дрва и т.н. Далечинското користете на отворено.
- Може да се случи да не може да се снимн информација за локација на местото или во ситуации каде што радио сигналите од GPS сателитите не доаѓа до далечинскиот.
 - Во тунели, во затворен простор или под сенка од зграда.
 - Меѓу високи згради или во тесни улчнки опкружени со згради.
 - Во подземни места, места опкружени со густи дрвја, под мост или наместа каде се генерираат магнетни полиња, како на пр. во близина на кабли со висок напон.
 - Во близина на уреди кои генерираат радио сигнали со иста фреквенција како и далечинскиот: во близина на1.5 GHz мобилни телефони.
- GPS антена е вградена на предниот дел од далечинскиот. Ако далечинскиот го ставите наопаку може да му треба подолго време за позиционирање или нема воопшто да може да ја одреди вашата позиција.
- Ако снимите слики со GPS на далечинскиот кој е дотеран во [ON] и ги прикачите овие слики на Интернет, местото на снимање може да го видат сите. За да го спречите ова, пред да почнете да снимате дотерајте го GPS на далечинското во [OFF].

За грешки во триангулација

- Ако се преместите на друго место веднаш по вклучување на далечинското, може да и треба подолго време на камерата да почне со триангулација во споредба кога сте само на едно место.
- Грешка на GPS сателитот

Кога далечинскиот прима сигнали повеќе од три GPS сигнали тој јаодредува вашата моментална позиција. Дозволената грешка при триангулација на GPS сателитите е околу 10 m (33 feet). Во зависност од околината на местото, грешката во триангулацијата може да биде поголема. Во овој случај, вашата вистинска локација може да не одговара со локацијата на мапата врз основа на GPS информацијата. Во меѓувреме, GPS сателитите се контролирани од страна на Министерството за одбрана на САД и степенот на точност може да се менува.
- Грешки за време на триангулациискиот процес

Далечинскиот периодично за време на триангулацијата бара информација за локацијата. Постои мала временска разлика меѓу кога е добиена и кога е снимена информацијата за локација на сликата, затоа снимената локација може да не одговара со точната локација на мапата врз основа на GPS информацијата.

За ограничување на користење на GPS

- GPS користете го во согласност со ситуацијата и прописите на земјата/регионот каде што го користите далечинското.

Исфрлање

Пред исфрлање на далечинскиот извадете ја батеријата.

Отстранување на батеријата


Вградената батерија може да се рециклира.

Кога го исфрлате далечинскиот, извадете ја вградената батерија и однесете кај продавачот.

<div>Забелешки</div> <div>Кога ја водите батеријата внимавајте на следното. <ul style="list-style-type: none">Завртките и т.н. отстранете ги подалеку од дофат на мали деца за да не ги голтнат несаканојки. Внимавајте да не ги ги повредите ноктите или прстите.</div>
--

<div>Важни информации</div> <div>Не ги отстранувајте завртките освен кога ќе го исфрлате далечинскиот. Сервисот или замената ќе биде наплатаена ако процените ако непотребно е отгварано.</div>
--

- Допрете на копчето ON/OFF за исклучување на напојувањето на далечинското.
- Откачете ги поврзаните кабли.
- Отстранете ги завртките Phillips шпифаџиер.(4 завртки)
- Откачете го капакот.
- Турнете ја рачката нанадвор и извадете ја батеријата.



Спецификации

Камера

Формат на сигнал: HDTV
Напојување: Батерија на полнење: 3.7 V (NP-BY1)
Мулти/Микро USB терминал: 5.0 V
USB полнење: DC 5.0 V, 500 mA
Батерија на полнење NP-BY1:
Максимален напон на полнење: DC 4.2 V
Максимална потрошувачка: 975 mA

Карактеристика отпорна на прскање:
Еквивалентна на IPX4 (врз основа на стандарден тест на Sony)

Работна температура: -5 °C до +40 °C (23 °F до 104 °F)
Температура на чување: -20 °C до +60 °C (-4 °F до +140 °F)
Димензии (Приближ.):
24.2 mm × 36.0 mm × 74.0 mm (31/32 in. × 1 7/16 in. × 3 in.)
(В/Ш/Е, без испакнати делови и без испорачаното водоотпорно куќиште)
Маса: Приближ. 48 g (1.7 oz) (само главно куќиште)
Вкупна тежина (кога се користи): Приближ. 63 g (2.2 oz) (без батерија и без испорачаното водоотпорно куќиште)

Далечинскот со преглед во живо

Напојување: Батерија на полнење: 3.6 V (Внатрешна батерија)
Мулти/Микро USB терминал: 5.0 V
USB полнење: DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
Батерија на полнење:
Максимален напон на полнење: DC 4.2 V
Максимална потрошувачка: 1.89 A


Водоотпорни карактеристики:
Длабочина на вода до 3 m (10 feet), 30 минути непрекинато (Водоотпорните карактеристики не се гарантираат во сите околности)

Работна температура: -10 °C до +40 °C (14 °F до +104 °F)
Температура на чување: -20 °C до +60 °C (-4 °F до +140 °F)
Димензии (Приближ.):
72.3 mm × 50.2 mm × 20.8 mm (2 7/8 in. × 2 in. × 27/32 in.)
(В/Ш/Д, без испакнати делови)

Маса: Приближ. 67 g (2.4 oz) (само главно куќиште)
Вкупна тежина (кога се користи):
Приближ. 98 g (3.5 oz)
(вклучувајки ги и испорачаниот ремен и основната плоча)

- Дизајнот и спецификациите на камерата, далечинскиот и додатоците се предмет на измена без претходна најава за идните ажурирања.
- За повеќе спецификации видете во Help Guide (WEB).

За заштитните знаци

- Memory Stick и  се заштитни знаци или регистрирана трговска марка на Sony Corporation.
- Термините HDMI и HDMI High-Defintion Multimedia Interface, и HDMI логото се заштитни знаци или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing LLC во САД и други земји.
- Mac е регистрирана трговска марка на Apple Inc. во САД и други земји.
- iOS е регистрирана трговска марка или заштитен знак на Cisco Systems, Inc.
- Android и Google Play се заштитни знаци на Google Inc.
- iPhone е заштитен знак или регистрирана трговска марка на Apple Inc.
- Wi-Fi, Wi-Fi logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- N ознаката е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc. во САД и други земји.
- Adobe, Adobe логото и Adobe Acrobat се и регистрирана трговска марка или заштитен знак на Adobe Systems Incorporated во САД и/или други земји.
- microSDXC логото е заштитен знак на SD-3C, LLC.

Покрај тоа, системот и името на производот користени во ова упатство воглавно се заштитни знаци или регистрирани трговски марки на нивните производители. Но, знаците TM или ® не се користат во ова упатство.